

Прилог бр. 3		Предметна програма од втор циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Менаџмент на ризик			
2.	Код	MO509			
3.	Студиска програма	Менаџмент во осигурување			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно - институт, катедра, оддел)	Економски факултет - Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година /семестар	2022/2023 / прв семестар	7.	Број на ЕКТС-кредити	6
8.	Наставник	Проф. д-р Александар Наумоски			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити			
10.	Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: <ul style="list-style-type: none"> • идентификуваат и категоризираат различни извори на ризик (пазарен, кредитен, оперативен); • да дизајнираат процес на управување со ризици; • да го разберат местото и улогата на департаментот за управување со ризици во организациската структура на претпријатието и улогата на менаџерот со ризици; • да го разберат значењето кое менаџментот со ризиците го има за акционерите и другите стейкхолдери • да постават линкот помеѓу корпоративното управување и управувањето со ризиците; • да научат како да носат најдобри деловни одлуки, каде што се остварува највисок принос за нивото на превземиот ризик • извршат мерење и процена на ризикот со примена на соодветни техники и модели (VaR, сценарио анализа, стрес тест и тн.) • да применуваат деривативни инструменти како начин за справување со ризици (каматни, валутни, кредитни итн.) • да аплицираат интегрирано управување со ризици. 				
11.	Содржина на предметната програма: <ul style="list-style-type: none"> • Концептот на ризикот • Толеранција на ризик и премија за ризик • Менаџмент на ризик • Каматен ризик • Девизен ризик • Пазарен ризик • Кредитен ризик • Ликвидносен ризик • Оперативен ризик • Климатски ризик • Фјучерси и форварди • Опции • Свопови 				
12.	Методи на учење: предавања, студии на случај, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и Power Point.				
13.	Вкупен расположив фонд на време	6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови			
14.	Распределба на расположивото време	24 + 16 + 40 + 10 + 90 = 180 часови			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања - теоретска настава	24 часа	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиторниумски), семинари, тимска работа	16 часа	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	40 часа	
		16.2.	Самостојни задачи	10 часа	

		16.3.	Домашно учење – задачи			90 часа
17.	Начин на оценување 60+30+10 = 100 бода					
	17.1.	Тестови			60 бодови	
	17.2.	Индивидуална работа/проект (презентација: писмена и усна)			30 бодови	
	17.3.	Активност и учество			10 бодови	
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)			до 50 бода	5 (пет) (F)	
				51 до 60 бода	6 (шест) (E)	
				61 до 70 бода	7 (седум) (D)	
				од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)	
				од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)	
				од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и за полагање завршен испит			Реализирани активности од точка 15 и 16		
20.	Јазик на кој се изведува наставата			Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата			Интерна евалуација и анкета		
22.	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Michel Crouhy, Dan Galai, Robert Mark	<i>The Essentials of Risk Management, 1st ed.</i>	McGraw-Hill Companies Inc., New York	2005
		2.	Ентони Сандерс и Марша Милон Корнет	<i>Управување финансиски институции – пристап за управување со ризик, 7мо издание</i>	Mc Graw Hill Превод во издание на Арсл Ламина - Скопје	2010
		Дополнителна литература				
		Реден број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	22.2.	1.	James Lam	<i>Enterprise Risk Management: from incentives to control</i>	John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey	2003
		2.	Aswath Damodaran	<i>Strategic Risk Taking: a framework for risk management, 1st edition</i>	Wharton School Publishing, New Jersey	2008